

Службен весник

на Република Македонија

Број 138

9 октомври 2013, среда

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3318. Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за оружје.....	4	3323. Одлука за одобрување на Финансиските извештаи на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за годината што завршува на 31 декември 2012 година.....	7
3319. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при постапки за увоз, извоз и транзит	4	3324. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во периодот од 1.1.2012 година до 31.12.2012 година.....	7
3320. Уредба за минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), како и функционалноста на софтверот за електронското јавно наддавање	5	3325. Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост на член на Одборот на директори за 2012 година.....	8
3321. Одлука за распишување Оглас за именување државен правобранител на Република Македонија	6		
3322. Одлука за одобрување на Годишната сметка на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2012 година	6		

	Стр.		Стр.
3326. Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост на член на Одборот на директори за 2012 година.....	8	3334. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на водна комора, високопритисен цевковод и МХЕЦ бр.5 КО Ваташа Општина Кавадарци	12
3327. Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост на член на Одборот на директори за 2012 година.....	8	3335. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Тетовски театар - Тетово	13
3328. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и на Финансиските извештаи на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2013 година.....	9	3336. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник од лежиштето „Цер“ Општина Кичево	13
3329. Одлука за зголемување на основната главнина на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, со влогови преку издавање на нови акции од трета емисија по пат на приватна понуда	9	3337. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – доломит на локалитетот „Суводол“ Општина Македонски Брод	13
3330. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Трговско друштво за производство на енергија „АЛБНОР КОМПАНИ“ ДООЕЛ Тетово.....	11	3338. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода и гас CO ₂ од лежиштето на локалитетот кај с. Гермијан, Битола	13
3331. Статутарна одлука за изменување на Статутот на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ -Скопје, во државна сопственост.....	11	3339. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „Чачка“ с. Горна Бањица, Општина Гостивар	14
3332. Одлука за отуѓување градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба по основ на оформување на градежна парцела поради изградба на објект од јавен интерес.....	11	3340. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на локалитетот Крстот с. Умлена, Општина Пехчево.....	14
3333. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Кисела Вода	12	3341. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода и јагленороден двооксид CO ₂ на локалитетот во близина на с. Средно Егри-Бистрица-Битолско ...	14
		3342. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „Цер“ Општина Кичево	14
		3343. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – природно печена глина на локалитетот „Црвена Могила“ Општина Делчево	15
		3344. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник од лежиштето „Острец“, Општина Делчево	15

	Стр.		Стр.
3345. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минералната суровина – гранит од лежиштето на локалноста „Клисе Баир“ кај с.Ново Село, општина Штип од страна на концесионерот.....	15	3355. Одлука за отворање на Почесен конзул на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Пеќ.....	18
3346. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – глина од лежиштето „Вранешница“ општина Кичево	15	3356. Решение за отповикување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Призрен.....	18
3347. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот Град, општина Делчево	15	3357. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Пеќ.....	18
3348. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот Корешница, општина Демир Капија.....	16	3358. Програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2013 година.....	18
3349. Одлука за основање на Туристичка развојна зона „Стар Дојран“	16	3359. Правилник за дополнување на Правилникот за единечно одобрување на возило	19
3350. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	16	3360. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупувачите на земјоделски производи и поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупните места на земјоделски производи	19
3351. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој	17	3361. Правилник за изменување на Правилникот за образецот на барањето за упис во регистарот на откупвачи и регистарот на увозици на одделни земјоделски производи и потребната придружна документација	19
3352. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	17	3362. Одлука за задолжување на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРГИ ДО-ОЕЛ – Скопје за отпочнување со производство на топлинска енергија за грејната сезона 2013/2014	24
3353. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	17	3363. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство.....	24
3354. Одлука за затворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Призрен.....	17	3364. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	36
		Огласен дел	1-

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3318.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 119/13) е направена грешка поради што се дава

И С П Р А В К А

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО

Во членот 33 став 2 во новиот став 3 во вториот и третиот ред наместо зборовите: „не жлебени“, треба да стои зборот „жлебени“ и во четвртиот ред наместо зборовите: „не жлебени“, треба да стои зборот „нежлебени“.

Бр. 10-3515/2
7 октомври 2013 година
Скопје

Од Законодавно - правната
комисија на Собранието
на Република Македонија

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3319.

Врз основа на член 11-а од Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис („Службен весник на Република Македонија“ бр.34/2001, 6/2002 и 98/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.10.2013 година, донесе

У Р Е Д Б А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕТО И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ ВО ЕЛЕКТРОНСКИ ОБЛИК И ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС ПРИ ПОСТАПКИ ЗА УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ

Член 1

Во Уредбата за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при постапки за увоз, извоз и транзит („Службен весник на Република Македонија“ бр.134/2008 и 13/2011), членот 16 се менува и гласи:

„Член 16

Дејствија кои органите ги преземаат во управната и други постапки преку едношалтерскиот систем

(1) Органот преку едношалтерскиот систем:

- врши прием на барање за издавање на дозвола,
- внесува податоци содржани во барањето за дозвола поднесено во хартиена форма од страна на економскиот оператор,
- води постапка за издавање на дозволата,
- испраќа известување до подносителот на барањето за донесена одлука за издавање или неодобрување на дозвола,
- издава акт за издавање или неодобрување на дозвола,
- поништува или укинува акт за издавање на дозвола во целост или делумно,
- врши проверка на издадени дозволи од други органи,
- ја потврдува искористеноста на дозволата и
- води и има целосен пристап до евиденцијата за примена и испратена документација, како и до самата документација во постапката за издавање на дозволи.

(2) Царинската управа преку едношалтерскиот систем ги презема дејствијата наведени во став (1) алинеи 7 и 8 од овој член, дејствијата во постапките за распределба на стоките во тарифни квоти и дејствијата за евиденција на меѓународниот превоз на патници и издадените дозволи за меѓународен превоз на стоки од ставот (3) на овој член.

(3) Министерството за транспорт и врски во едношалтерскиот систем внесува податоци за издадените дозволи за меѓународен превоз на стоки пропишани со билатерална спогодба потпишана помеѓу Република Македонија и земјата до, од или преку чија територија се извршува превозот. Министерството за транспорт и врски и Државниот инспекторат за транспорт преку едношалтерскиот систем вршат увид во евидентираните податоци за меѓународниот превоз на стоки и патници.

(4) Економскиот оператор преку едношалтерскиот систем:

- пребарува и добива информации за соодветните дозволи и распределбата на стоки во тарифни квоти според тарифните ознаки на стоките,
- поднесува барање за издавање на дозвола,
- комуницира со органот во текот на постапката,
- добива известување за одлуката за издавање или неодобрување на дозвола и
- ја презема дозволата.

(5) Во комуникацијата преку едношалтерскиот систем органот и економскиот оператор користат електронски потпис во форма на дигитален сертификат, согласно закон.“

Член 2

Во членот 17 став (1) алинејата 2 се менува и гласи:

„ - доказ за извршена уплата на административна такса, согласно Законот за административни такси, превземен по електронски пат преку едношалтерскиот систем од трезорската сметка, но само доколку начинот на кој уплатата е извршена е во согласност со упатствата кои се објавени од органот на неговата официјална веб страница.“

Ставот (2) се менува и гласи:

„Органот преку едношалтерскиот систем има увид во доказите од став (1) алинеа 2 на овој член и врши проверка на нивната валидност и евидентирање на искористеноста на превземената уплата на административна такса преку нејзино поврзување со соодветното барање поднесено преку едношалтерскиот систем.“

Ставот (3) се менува и гласи:

„По исклучок, доказите за кои нема податоци во едношалтерскиот систем органот ги бара од подносителот на барањето.“

Член 3

Во член 19 ставот (1) се менува и гласи:

„Органот преку софтверската програма има увид и можност да печати автоматски генерирани извештаи во кои се содржат основни податоци за следење на дејствијата преку едношалтерскиот систем и евиденција на предметите.“

Член 4

Во членот 20 се додаваат три нови става (2), (3) и (4) кои гласат:

„(2) Органот на неговата официјална веб страница креира посебна страница за едношалтерскиот систем и на неа објавува содржини наменети за економските оператори, согласно законите и подзаконските акти во неговата надлежност и истите редовно ги ажурира.

(3) Органот на веб страницата од став (2) на овој член објавува:

- прописи, правилници и упатства кои се однесуваат на постапката на издавање и обработка на барањата за дозволи и тарифни квоти преку едношалтерскиот систем,

- информации за видот на дозволи кои ги обработува преку едношалтерскиот систем, износите на административните такси и дополнителни надоместоци и на-

чинот на нивна пресметка, начинот на пополнување, плаќање и обезбедување на доказите за извршените уплати за нивно издавање,

- обрасци за поднесување на барањата за дозволи и тарифни квоти во хартиена форма,

- извештаи за обемот на издадени дозволи и просечното време на издавање преку едношалтерскиот систем и

- други информации од интерес на економските оператори.

(4) Министерството за транспорт и врски на неговата официјална веб страница објавува листа на земји за кои не е потребна дозвола или има делумна либерализација на дозволи, во зависност од видот на превозот, за тековната година.“

Член 5

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 ноември 2013 година“.

Бр. 41-6463/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3320.

Врз основа на член 12 став (7) од Законот за туристички развојни зони ("Службен весник на Република Македонија" бр.141/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

УРЕДБА

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ И УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ОПРЕМАТА (ХАРДВЕРОТ), КАКО И ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА СОФТВЕРОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат техничките стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), како и функционалноста на софтверот за електронското јавно наддавање.

Член 2

Софтверот за електронското јавно наддавање кој функционира како централна веб апликација, која ќе се води при Заедницата на единиците на локалната самоуправа, потребно е да ги исполнува следните минимални технички стандарди и услови:

- Најмалку два сервери со минимални карактеристики;
- Четири јадрен процесор со 2 GHz брзина на процесор;
- Четири GB RAM меморија;
- Два хард диска од по 120 GB (2x120 GB) поврзани во RAID технологија;
- Мрежен контролер;
- Оптички уред CD/DVD RW;
- Графичка карта со VGA излез;
- Влезно излезни единици: тастатура, маус, монитор;
- Еден уред за непрекинато напојување со електрична енергија UPS (Unlimited Power Supply) 750 Watt;
- Мрежен уред за поврзување на целиот систем;
- Оперативен систем кој обезбедува работна платформа за функционирање на софтверот за електронско јавно наддавање;
- Централизирано безбедно решение со антивирус кое обезбедува сигурност на целиот систем на упади, вируси и ја гарантира сигурноста на целиот систем;
- Интернет апликациски сервер кој ги обезбедува сите функции во позадина, а кои се потребни да функционира софтверот за електронското јавно наддавање;
- База на податоци за нормално функционирање на софтверот за електронско јавно наддавање каде што ќе се складираат податоците и ќе се чуваат безбедни;
- Backup решение за базите со податоци и
- Изнајмена симетрична интернет линија со загарантирана брзина од 2 Mbit/s брзина на симнување (download) и 2 Mbit/s upload и загарантирана достапност до интернет од 99,99% од времето.

Член 3

На субјектите од член 13 од Законот за туристички развојни зони кои доставиле комплетна пријава за учество на јавното наддавање, Комисијата за спроведување на постапки за јавно наддавање им доделува корисничко име и шифра за користење на софтверот за електронско јавно наддавање.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-6898/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

3321.

Врз основа на член 19 и 20 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 септември 2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се огласува именување државен правобранител на Република Македонија.
2. За државен правобранител на Република Македонија се именува лице кое ги исполнува следниве услови:
 - да е државјанин на Република Македонија,
 - да е дипломиран правник со работно искуство на правни работи најмалку осум години по положен правосуден испит,
 - да ужива углед за вршење на функцијата.
3. Заинтересираните кандидати, пријавите со потребните документи за докажување на исполнувањето на условите во точка 2 на оваа одлука, во оригинал или фотокопија заверена на нотар, да ги поднесат до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневниот печат.
4. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Вечер“ и „Коха“.

Бр. 23-6335/1
3 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3322.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 и 120/2013), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 1.10.2013 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ
НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2012 година, усвоена со Одлука бр.0202-105/2 од 22.2.2013 година донесена на дваесет и деветтата седница на Одборот на директори одржана на 22.2.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5346/1 1 октомври 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

3323.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 и 120/2013), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобруваат Финансиските извештаи на Акционерското друштво за вршење на енергет-

ски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за годината што завршува на 31 декември 2012 година, усвоени со Одлука бр.0202-105/7 од 22.2.2013 година донесена на дваесет и деветтата седница на Одборот на директори одржана на 22.2.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5346/2 1 октомври 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

3324.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 и 120/2013), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2012 ГОДИНА ДО 31.12.2012 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во периодот од 1.1.2012 година до 31.12.2012 година, усвоен со Одлука бр.0202-314/2 од 22.7.2013 година донесена на триесет и петтата седница на Одборот на директори одржана на 22.7.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41–5346/3
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3325.

Врз основа на член 384 став (2) точка 3) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 и 120/2013), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во 2012 година, на член на Одборот на директори, и тоа:

- Бошко Стефановски - независен неизвршен член и претседател на Одборот на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41–5346/4
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3326.

Врз основа на член 384 став (2) точка 3) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 и 120/2013), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во 2012 година, на член на Одборот на директори, и тоа:

- Исак Абази - неизвршен член на Одборот на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41–5346/5
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3327.

Врз основа на член 384 став (2) точка 3) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 и 120/2013), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во 2012 година, на член на Одборот на директори, и тоа:

- Крсте Миладинов - извршен член на Одборот на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41–5346/6
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3328.

Врз основа на член 383 став (1) точка 8) и член 479 став (2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 и 120/2013), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се избира овластениот ревизор ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА Скопје за ревизија на Годишната сметка и на Финансиските извештаи на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41–5346/7
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3329.

Врз основа на член 282, член 383 став (1) точка 6) и 7), член 421 и член 427 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 и 120/2013) и член 7 став (1), член 9 став (2) и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СО ВЛОГОВИ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА НОВИ АКЦИИ ОД ТРЕТА ЕМИСИЈА ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

Фирма и седиште на издавачот

Член 1

Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, ЕМБС 6664903, Ул. „Максим Горки“ бр.11/1-3 Скопје, (во понатамошен текст: Друштвото), ја зголемува основната главнина со влогови преку издавање нови акции од трета емисија, по пат на приватна понуда.

Предмет на регулирање

Член 2

Друштвото ја зголемува основната главнина со влогови преку издавање на нови 1.620 обични акции од трета емисија, по пат на приватна понуда, во согласност со Законот за трговските друштва, Законот за хартии од вредност и подзаконските прописи.

Начин на издавање на хартиите од вредност

Член 3

Зголемувањето на основната главнина се врши со парични влогови преку издавање нови акции од трета емисија, по пат на приватна понуда, за познати купувачи.

Целта поради која се издаваат хартиите од вредност

Член 4

Друштвото издава хартии од вредност заради зголемување на основната главнина на Друштвото, односно заради создавање услови за непречено функционирање.

Број, род и класа на хартиите од вредност кои се издаваат

Член 5

Друштвото издава 1.620 обични акции.

Номинална вредност на хартиите од вредност

Член 6

Номиналната вредност на една обична акција е 100 ЕВРА, односно номиналната вредност на сите нови издадени обични акции изнесува 162.000 ЕВРА, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија објавен на денот пред денот на донесување на одлуката за зголемување на основната главнина.

Продажна цена на хартиите од вредност

Член 7

Продажната цена на хартиите од вредност кои се емитираат е во висина од 100 ЕВРА по една акција, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија објавен на денот пред денот на донесување на одлуката за зголемување на основната главнина.

Вкупна вредност на емисијата

Член 8

Друштвото издава обични акции во вкупна вредност од 162.000 ЕВРА, во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на Република Македонија објавен на денот пред денот на донесување на одлуката за зголемување на основната главнина.

Права кои произлегуваат од обичните акции

Член 9

Имателите на обичните акции имаат право на глас на тој начин што секоја обична акција обезбедува право на еден глас во Собранието на Друштвото.

Покрај правото од став 1 на овој член, обичните акции ги даваат следниве права:

- право на исплата на дел од добивката – дивидендата;
- право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото;
- други права во согласност со Законот и Статутот на Друштвото.

Начин на исплата на дивиденда

Член 10

Новите издадени акции од зголемената основна главнина учествуваат во распределбата на добивката во годината во која е извршено зголемувањето на основната главнина, сметано на номиналната вредност на акциите.

Начин, време и место на запишување на хартии од вредност

Член 11

Новоиздадените хартии од вредност се запишуваат во рок од 15 дена од конечноста на решението за давање одобрение за издавањето на хартиите од вредност од Комисијата за хартии од вредност.

По реализација на третата емисија за зголемување на основната главнина се поднесува пријава за упис во Централниот регистар на Република Македонија, во рок од 8 дена од денот на зголемувањето на основната главнина.

Новоиздадените акции се евидентираат во дематеријализирана форма во Централниот Депозитар за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена по уписот во трговскиот регистар.

Начин и краен рок на уплата на хартиите од вредност

Член 12

Хартиите од вредност кои се предмет на приватната понуда се уплатуваат во рок од 15 календарски дена од конечноста на решението на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на сметката на Друштвото.

Начин на објавување на издавањето на хартиите од вредност

Член 13

Друштвото ја известува јавноста за третата емисија на хартии од вредност првиот ден по конечноста на решението за давање одобрение за издавањето на хартиите од вредност од Комисијата за хартии од вредност, со објавување на соопштение на македонски јазик во еден дневен весник што излегува на територијата на Република Македонија.

Друштвото ја известува Комисијата за хартии од вредност, како и јавноста, за запишаните и платени хартии од вредност, односно за процентот на реализација на емисијата, најдоцна во рок од 5 работни дена од завршување на приватната понуда. Известувањето во пропишана форма се поднесува до Комисијата за хартии од вредност и се објавува во еден дневен весник што излегува на територијата на Република Македонија.

Друштвото ја известува Комисијата за хартии од вредност за уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар и за регистрација на новоиздадените акции во депозитарот за хартии од вредност, најдоцна во рок од 5 работни дена по уписот во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Постапка за распределба на хартиите од вредност помеѓу одделните купувачи во случај на приватна понуда

Член 14

Новоиздадените хартии од вредност се наменети за запишување и уплаќање на хартии од вредност од еден познат купувач – институционален инвеститор, кој ведно е и постоечки акционер во Друштвото.

Идентитет на познати купувачи при приватна понуда

Член 15

Новоиздадените хартии од вредност се наменети за запишување и уплата од страна на Влада на Република Македонија со седиште во Скопје на ул. „Булевар Илинден“ бр.2, со ЕМБС 4064674.

Висината на паричниот влог изнесува 162.000 евра.

По уплатата и запишувањето на новоиздадените хартии од вредност, Владата на Република Македонија се стекнува со 1.620 обични акции.

Останати одредби

Член 16

Се задолжува Извршниот директор на Друштвото да ја извести јавноста за втората емисија на хартии од вредност со објавување на соопштение во еден дневен весник што излегува на територијата на Република Македонија.

Се задолжува Извршниот директор на Друштвото да ја извести Комисијата за хартии од вредност и јавноста за реализацијата на хартиите од вредност, да изврши упис на емисијата во Централниот регистар на Република Македонија, упис на новоиздадените акции во Централниот депозитарот за хартии од вредност, како и да ја извести Комисијата за хартии од вредност за уписите, во законски предвидените рокови за секое поединечно дејствие.

Член 17

Оваа Одлука има карактер на Одлука за измена на Статутот на Друштвото.

Со оваа Одлука се овластува Одборот на директори на Друштвото по завршување на емисијата да изготви Пречистен текст на Статутот на Друштвото, во кој ќе се изврши усогласување на одредбите кои ја уредуваат основната главнина и бројот на акциите.

Член 18

Се овластува Одборот на директори на Друштвото при евентуално барање од Комисијата за хартии од вредност да врши измена и дополнување на оваа Одлука доколку се укаже потреба за тоа, без право на промени во висината и условите на емисијата.

Член 19

За се што не е уредено со оваа одлука важат одредбите од Законот за хартии од вредност, Законот за трговските друштва и подзаконските прописи од Комисијата за хартии од вредност.

Член 20

Рокот за спроведување на оваа Одлука е 1 (една) година сметано од денот на нејзиното влегување во сила.

Член 21

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5346/8
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

3330.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА „АЛБНОР КОМПАНИ“ ДООЕЛ ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште со намена за изградба на мала хидроелектрична централа сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на правното лице Трговско друштво за производство на енергија „АЛБНОР КОМПАНИ“ ДООЕЛ Тетово (ЕМБС: 6435823), со седиште во Тетово, ул. „Борис Кидрич“ бр. 1, за градежното земјиште во вкупна површина од 1352 м² и тоа:

- Г.П 1.1 (МХЕ) формирана од
- КП бр. 2121/11 КО Бачишта-Вон Г.Р. со површина од 2 м² евидентирано во Имотен лист број 351 КО Бачишта-Вон Г.Р.;
- КП бр. 2121/12 КО Бачишта-Вон Г.Р. со површина од 5 м² евидентирано во Имотен лист број 351 КО Бачишта-Вон Г.Р.;
- КП бр. 1454/13 КО Бачишта-Вон Г.Р. со површина од 493 м² евидентирано во Имотен лист број 350 КО Бачишта-Вон Г.Р.;

- Г.П 1.2 формирана од
- КП бр. 122/3 КО Бачишта-Вон Г.Р. со површина од 471 м² евидентирано во Имотен лист број 350 КО Бачишта-Вон Г.Р.;
- КП бр. 1454/18 КО Бачишта-Вон Г.Р. со површина од 71 м² евидентирано во Имотен лист број 350 КО Бачишта-Вон Г.Р.;
- КП бр. 2121/5 КО Бачишта-Вон Г.Р. со површина од 310 м² евидентирано во Имотен лист број 350 КО Бачишта-Вон Г.Р.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6294/1 1 октомври 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

3331.

Врз основа на член 418 став (1) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 и 120/2013) и член 14 алинеја 1 од Статутот на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2006 и 157/2007), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

СТАТУТАРНА ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО „МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА“ -СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Статутот на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ -Скопје, во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/2006 и 157/2007), во членот 42 ставот (2) се менува и гласи:

„Оваа резерва се пресметува и издвојува во процент кој не може да биде помал од 5 % од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополнително на ист начин.“

Член 2

Се овластува Надзорниот одбор на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост за изготви пречистен текст на Статутот на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6378/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3332.

Врз основа на член 15 став 2 и став 4 алинеја 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТУГУВАЊЕ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА ПО ОСНОВ НА ОФОРМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ПОРАДИ ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

Член 1

Со непосредна спогодба заради оформување на градежна парцела да се отуѓи градежно земјиште сопственост на Република Македонија поради изградба на објект од јавен интерес - спортско рекреативен центар на територијата на општина Старо Нагоричане, со вкупна површина од 36.791 м², кое преставува:

- КП бр.101 КО Старо Нагоричане со површина од 451 м², КП бр. 102 КО Старо Нагоричане со површина од 366м², КП бр. 105 КО Старо Нагоричане со површина од 376м², КП бр. 106 КО Старо Нагоричане со површина од 346м², КП бр. 107 КО Старо Нагоричане со површина од 140м², КП бр. 109/1 КО Старо Нагоричане со површина од 189м², КП бр. 114/1 КО Старо Нагоричане со површина од 219 м², КП бр. 117/1 КО Старо Нагоричане со површина од 309 м², КП бр. 118 КО Старо Нагоричане со површина од 269м², КП бр. 121/1 КО Старо Нагоричане со површина од 130м², КП бр. 122/1 КО Старо Нагоричане со површина од 86м², КП бр. 124/1 КО Старо Нагоричане со површина од 66м², КП бр. 125/1 КО Старо Нагоричане со површина од 83м², КП бр. 127 КО Старо Нагоричане со површина од 102м², КП бр. 128/1 КО Старо Нагоричане со површина од 38м², КП бр. 128/2 КО Старо Нагоричане со површина од 17м², КП бр. 129/1 КО Старо Нагоричане со

површина од 13м2, КП бр. 129/2 КО Старо Нагоричане со површина од 23м2, КП бр. 131/1 КО Старо Нагоричане со површина од 1452м2, КП бр. 132 КО Старо Нагоричане со површина од 1567м2, КП бр. 133 КО Старо Нагоричане со површина од 1125м2, КП бр. 134/1 КО Старо Нагоричане со површина од 989м2, КП бр. 135/1 КО Старо Нагоричане со површина од 831м2, КП бр. 137 КО Старо Нагоричане со површина од 512м2, КП бр. 138/1 КО Старо Нагоричане со површина од 621м2, КП бр. 139/1 КО Старо Нагоричане со површина од 397м2, КП бр. 140 КО Старо Нагоричане со површина од 518м2, КП бр. 141 КО Старо Нагоричане со површина од 507м2, КП бр. 142/1 КО Старо Нагоричане со површина од 402м2, КП бр. 143/1 КО Старо Нагоричане со површина од 563м2, КП бр. 144 КО Старо Нагоричане со површина од 462м2, КП бр. 145 КО Старо Нагоричане со површина од 171м2, КП бр. 146/1 КО Старо Нагоричане со површина од 168м2, КП бр. 151/1 КО Старо Нагоричане со површина од 363м2, КП бр. 152/1 КО Старо Нагоричане со површина од 363м2, КП бр. 155/1 КО Старо Нагоричане со површина од 395м2, КП бр. 156/1 КО Старо Нагоричане со површина од 415м2, КП бр. 159/1 КО Старо Нагоричане со површина од 345м2, КП бр. 160/1 КО Старо Нагоричане со површина од 291м2, КП бр. 165/1 КО Старо Нагоричане со површина од 324м2, КП бр. 166/1 КО Старо Нагоричане со површина од 622м2, КП бр. 77 КО Старо Нагоричане со површина од 511м2, КП бр. 78/1 КО Старо Нагоричане со површина од 106м2, КП бр. 79/1 КО Старо Нагоричане со површина од 156м2, КП бр. 80 КО Старо Нагоричане со површина од 576м2, КП бр. 81 КО Старо Нагоричане со површина од 692м2, КП бр. 82 КО Старо Нагоричане со површина од 697м2, КП бр. 83/1 КО Старо Нагоричане со површина од 720м2, КП бр. 86 КО Старо Нагоричане со површина од 1148м2, КП бр. 87 КО Старо Нагоричане со површина од 2667м2, КП бр. 88 КО Старо Нагоричане со површина од 612м2, КП бр. 89 КО Старо Нагоричане со површина од 2738м2, КП бр. 94 КО Старо Нагоричане со површина од 170м2, КП бр. 95 КО Старо Нагоричане со површина од 371м2, КП бр. 96 КО Старо Нагоричане со површина од 456м2, КП бр. 98 КО Старо Нагоричане со површина од 391м2, КП бр. 99 КО Старо Нагоричане со површина од 296м2, КП бр. 90 КО Старо Нагоричане со површина од 2586м2, КП бр. 136 КО Старо Нагоричане со површина од 1186м2, евидентирани во Имотен лист број 351, КП бр. 8343/2 КО Старо Нагоричане со површина од 2760м2, КП бр. 8344/2 КО Старо Нагоричане со површина од 748м2, евидентирани во Имотен лист број 249, КП бр. 168/2 КО Старо Нагоричане со површина од 180м2, евидентирана во Имотен лист број 250 и КП бр. 2992/2 КО Челопек со површина од 185м2, евидентирана во Имотен лист број 321, врз основа на Согласност број 10-1300/3 од 17.9.2013 година, на Агенцијата за млади и спорт, со која се откажала од потребата за изградба на објект од јавен интерес утврден со закон.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе Министерството за транспорт и врски согласно член 46, став (7) Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12 и 25/13).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6431/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3333.

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Член 1

Со оваа одлука на Општина Кисела Вода и се даваат на трајно користење, без надомест, недвижни ствари – дел од објект (простории) во склоп на објект на ул. „Драчевска“ б.б. Скопје, сопственост на Република Македонија и тоа:

- Приземје влез 1 со вкупна површина од ДП 298 м2,
- Приземје влез 2 со вкупна површина од ДП 8м2,
- К1 влез 1 со вкупна површина од ДП 123м2, на КП 12440, КО Драчево 2, евидентирани во ИЛ бр. 190865.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6531/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3334.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДНА КОМОРА, ВИСОКОПРИТИСЕН ЦЕВКОВОД И МХЕЦ БР. 5 КО ВАТАША ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на водна комора, високопритисен цевковод и МХЕЦ бр.5 КО Ваташа, општина Кавадарци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1693м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1562/1дел	Ваташа	Шаркова Чука	нива	6
1551дел	Ваташа	Шаркова Чука	нива	5
1234дел	Ваташа	Шаркова Чука	инт.лозје	3
1554дел	Ваташа	Шаркова Чука	нива	6
1546дел	Ваташа	Шаркова Чука	пасиште	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2992м2

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6596/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3335.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ТЕТОВСКИ ТЕАТАР - ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движната ствар – моторно возило, со следните карактеристики:

Вид: патничко
Марка: Опел Омега Караван
Број на шасија: WOL000066P1053390
Регистарски број: DO-NA 218
Вредност: 150.000 денари.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење на Националната установа Тетовски театар од Тетово без надомест.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Тетовски театар од Тетово со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6598/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3336.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК ОД ЛЕЖИШТЕТО „ЦЕР“ ОПШТИНА КИЧЕВО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник од лежиштето „Цер“ општина Кичево, бр. 24-9228/1 од 8.11.2007 година еднострано се раскинува, бидејќи концесионерот прекинал со изведување на рударските работи подолго од една година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6606/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3337.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ДОЛОМИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СУВОДОЛ“ ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – доломит на локалитетот „Суводол“ општина Македонски Брод, бр.24-8460/1 од 18.10.2007 година еднострано се раскинува, бидејќи концесионерот прекинал со изведување на рударските работи подолго од една година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6607/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3338.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС СО₂ ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. ГЕРМИЈАН, БИТОЛА

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода и гас СО₂ од лежиштето на локалитетот кај с. Германијан, Битола бр. 24-1051/1 од 18.12.2007 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, заради неплаќање на концесискиот надоместок.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 23-7027/1 од 11 декември 2001 година, за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – минерална вода и гас СО₂ на Родопи Котон – Битола на локалитетот во с. Германијан, Битола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/2001).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6608/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3339.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЧАЧКА“ С. ГОРНА БАЊИЦА, ОПШТИНА ГОСТИВАР

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Чачка“ с. Горна Бањица, општина Гостивар бр. 24-4353/1 од 22.05.2008 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, заради неплаќање на концесиониот надоместок од страна на концесионерот.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – градежен технички камен – варовник на „ЕРСЕ-КОМЕРЦ“ ДОО Гостивар на локалитетот „Чачка“ с.Г.Бањица - Гостивар бр. 19-1196/1 од 11 април 2005 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/05).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6609/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3340.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ КРСТОТ С. УМЛЕНА, ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – кварц на локалитетот Крстот с. Умлена, општина Пехчево бр. 24-8269/1 од 10.10.2007 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, заради неплаќање на концесиониот надоместок.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 19-6251/1 од 19 декември 2006 година, за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – кварц на АД Црвена Свезда – Пехчево на локалитетот Крстот с.Умлена, општина Пехчево („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2006).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6610/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3341.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА И ЈАГЛЕНОРОДЕН ДВООКСИД СО₂ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА С. СРЕДНО ЕГРИ - БИСТРИЦА -БИТОЛСКО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода и јагленороден двооксид СО₂ на локалитетот во близина на с.Средно Егри-Бистрица-битолско, бр. 24-4347/1 од 22.05.2008 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, заради неплаќање на концесиониот надоместок.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – минерална вода и јагленороден двооксид СО₂ на ДООЕЛ „Борче Смит“ с. Средно Егри, општина Бистрица, на локалитетот во близина на с.Средно Егри, општина Бистрица, Битолско бр. 19-2292/1 од 16 јуни 2005 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2005).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6611/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3342.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЦЕР“ ОПШТИНА КИЧЕВО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – мермер на локалитетот „Цер“ општина Кичево, бр. 24-8464/1 од 18.10.2007 година еднострано се раскинува, бидејќи концесионерот нема поднесено барање за издавање на дозвола за експлоатација на минерални сировини во рок од една година од денот на склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални сировини.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6612/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3343.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПРИРОДНО ПЕЧЕНА ГЛИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЦРВЕНА МОГИЛА“ ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – природно печена глина на локалитетот „Црвена Могила“ општина Делчево, бр.24-8463/1 од 18.10.2007 година еднострано се раскинува, бидејќи концесионерот прекинал со изведување на рударските работи подолго од една година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6613/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3344.

Врз основа на член 51, став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК ОД ЛЕЖИШТЕТО „ОСТРЕЦ“, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник од лежиштето „Острец“ општина Делчево, бр.24-9230/1 од 8.11.2007 година еднострано се раскинува, бидејќи концесионерот прекинал со изведување на рударските работи подолго од една година.

2. Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минерална сировина- варовник на ГРАНИТ АД Скопје на локалитет „Острец“ општина Делчево („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2003).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6614/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3345.

Врз основа на член 52 став (5) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ГРАНИТ ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛНОСТА „КЛИСЕ БАИР“ КАЈ С.НОВО СЕЛО, ОПШТИНА ШТИП ОД СТРАНА НА КОНЦЕСИОНЕРОТ

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минералната сировина – гранит од лежиштето на локалноста „Клисе Баир“ кај с.Ново Село, општина Штип бр.24-2924/1 од 31.03.2008 година, еднострано се раскинува по барање на концесионерот Градежно-трговско друштво БЕТОН-ШТИП АД Штип, заради немање на економски интерес за натамошно извршување на концесијата за експлоатација.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на концесија за експлоатација на минерална сировина-гранит на ГТД „БЕТОН-ШТИП“ Штип на локалитетот Клисе Баир, општина Штип бр.23-786/1 од 24.02.2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2003).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6615/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3346.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГЛИНА ОД ЛЕЖИШТЕТО „ВРАНЕШНИЦА“ ОПШТИНА КИЧЕВО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – глина од лежиштето „Вранешница“ општина Кичево, бр. 24-9227/1 од 8.11.2007 година еднострано се раскинува, бидејќи концесионерот нема поднесено барање за издавање на дозвола за експлоатација на минерални сировини во рок од една година од денот на склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални сировини.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 6616/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3347.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ- НА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ ГРАД, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот Град, општина Делчево, бр.24-8475/1 од 18.10.2007 година, еднострано се раскинува, бидејќи концесионерот прекинал со изведување на рударските работи подолго од една година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6617/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3348.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ- НА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ КОРЕШНИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот Корешница, општина Демир Капија, бр. 24-8459/1 од 18.10.2007 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, заради тоа што концесионерот прекинал со изведување на рударските работи подолго од една година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6618/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3349.

Врз основа на член 10 став (4) од Законот за туристички развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.141/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКА РАЗВОЈНА ЗО- НА „СТАР ДОЈРАН“

Член 1

Се основа Туристичка развојна зона „Стар Дојран“.

Член 2

Основач на зоната од член 1 на оваа одлука е Владата на Република Македонија.

Член 3

Називот на Туристичката развојна зона е: Туристичка развојна зона „Стар Дојран“.

Скратениот назив на зоната гласи: ТРЗ „Стар Дојран“.

Член 4

Туристичката развојна зона „Стар Дојран“ е дефинирана со Урбанистички план за вон населено место за Туристичка развојна зона м.в. Карач, КО Стар Дојран, согласно член 50-б од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011, 60/2011, 144/2012 и 55/2013), а градбите се од прва категорија согласно член 57 став (1) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013 и 79/2013).

Туристичката развојна зона „Стар Дојран“ се основа на земјиште, сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 195046 м², кое претставува: КП 302, КП 312, дел од КП 311, КО Стар Дојран, евидентирани во Имотен лист број 1, дел од КП 354, КО Стар Дојран, евидентирана во Имотен лист број 4 и КП 31, КО Стар Дојран, евидентирана во Имотен лист број 1614.

Член 5

Туристичката развојна зона „Стар Дојран“ се основа за вршење на дејностите согласно член 34 од Законот за туристички развојни зони.

Член 6

Работите сврзани со формирањето, развојот и следењето на зоната во име на Владата на Република Македонија ги врши Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија.

Член 7

Поради вршење на работите во врска со формирањето и развојот на зоната, согласно Законот за туристички развојни зони, со земјиштето опишано во член 4 од оваа одлука управува Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија.

Земјиштето од став 1 на овој член Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија може да го отуѓува согласно Законот за туристички развојни зони.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6923/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3350.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА ФИ- НАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, бр. 07-2795/4 од 1.10.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7183/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3351.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, бр. 07-2060/3 од 1.10.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7183/2
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3352.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, бр. 07-2796/4 од 1.10.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7183/3
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3353.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, бр. 07-2447/3 од 1.10.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7183/4
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3354.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО, СО СЕДИШТЕ ВО ПРИЗРЕН

Член 1

Република Македонија го затвора Почесниот конзулат во Република Косово, со седиште во Призрен.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 142/1 1 октомври 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

3355.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 01.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО, СО СЕДИШТЕ ВО ПЕК

Член 1

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Република Косово, со седиште во Пек.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 144/1 1 октомври 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

3356.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 01.10.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО, СО СЕДИШТЕ ВО ПРИЗРЕН

1. Се отповикува Горан Шукрија од местото Почесен конзул на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Призрен.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 143/1 1 октомври 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

3357.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 61 став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 01.10.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО, СО СЕДИШТЕ ВО ПЕК

1. Се именува Шкелџим Деволи за Почесен конзул на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Пек.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 145/1 1 октомври 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

3358.

Врз основа на член 26 став (5) од Законот за железнички систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2010, 23/2011, 80/2012 и 155/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.10.2013 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2013 ГОДИНА

1. Во Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 04/13), во точката 1 износот „304.370.000,00“ се заменува со износот „314.370.000,00“.

2. Во точката 2, потточка 1 износот „20.500.000,00“ се заменува со износот „28.500.000,00“.

Потточката 3 се менува и гласи:

„Одржување на долен строј 26.000.000,00 денари.

Сечење на вегетација покрај пруга од лева и десна страна, чистење на одводни штитни канали и пропусти, рачно и машински со машина ровокопач Вениери и машина грајфер Геисмар КГТВ, кои ќе се вршат на железничките пруги на територија на Република Македонија. Со оваа позиција се обезбедува видливост на пругата и светлосната сигнализација како и слободен проток на водата по штитните и одводни канали и пропусти.“

Во потточката 4 износот „34.500.000,00“ се заменува со износот „67.500.000,00“.

Во потточката 14 износот „80.000.000,00“ се заменува со износот „62.000.000,00“.

Потточката 15 се брише.

Потточките 16 и 17 стануваат потточки 15 и 16.

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6572/1 1 октомври 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**3359.**

Врз основа на член 11 став (1), алинеи 1, 2, 3 и 6 и член 61 став (1) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/08, 53/11, 123/12 и 70/13), министерот за економија, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕДИ-
НЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО**

Член 1

Во Правилникот за единечно одобрување на возило („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/10, 62/10, 105/10, 13/11, 39/11, 169/11, 185/11, 84/12, 132/12, 153/12 и 59/13), по членот 2 се додава нов член 2-а кој гласи:

„Член 2-а

Постапката за единечно одобрување за половните возила од категориите N и O кои се увезени до 30 јуни 2013 година, треба да заврши во период од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник, согласно техничките барања дадени во Прилог XXIII на овој правилник во кој се содржани техничките спецификации и еквивалентните со нив правилници на ЕСЕ за возила.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-5025/2
7 октомври 2013 година
Скопје

Министер за економија,
Ваљон Сараќини, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****3360.**

Врз основа на член 31 став 7 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13 и 106/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ КОИ
ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОТКУПУВАЧИ-
ТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ПОБЛИ-
СКИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ ОТКУПНИТЕ МЕСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИ**

Член 1

Во Правилникот за поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупувачите на земјоделски производи и поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупните места на земјоделски производи („Службен

весник на Република Македонија“ бр.102/10, 144/10, 156/11 и 40/13) во членот 2 зборовите: „и винско грозје“ се заменуваат со зборовите: „винско грозје и мед“.

Член 2

По членот 9 се додава нов член 9-а кој гласи:

„9-а

(1) Откупот на мед се врши во собирно дистрибутивен центар.

(2) Откупувачот за да врши откуп на мед на откупното место од став (1) на овој член покрај условите од член 4 на овој правилник треба да ги исполнува и следните услови:

- да располага со следните објекти:приемна просторија, главна просторија, помошна просторија и магацински простор и

- да располага со следната опрема: садови кои се изработени од некородирачки материјали, вага, комора за декристализација на мед и комора за филтрирање на мед.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-18076/3
19 септември 2013 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

3361.

Врз основа на член 33 став 4 и член 36 став 5 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13 и 106/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРА-
ЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТА-
РОТ НА ОТКУПУВАЧИ И РЕГИСТАРОТ НА УВОЗ-
НИЦИ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ
И ПОТРЕБНАТА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Член 1

Во Правилникот за образецот на барањето за упис во регистарот на откупувачи и регистарот на увозници на одделни земјоделски производи и потребната придружна документација („Службен весник на Република Македонија“ бр.102/10, 144/10, 156/11 и 40/13) Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-18554/2
19 септември 2013 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

ПРИЛОГ

РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈАМИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Адреса: Аминта Трети бр. 2, 1000 Скопје; тел: +389 2 3134 447

маил: info@mzsv.gov.mk; веб: www.mzsv.gov.mk

ОБРАЗЕЦ

**БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО
РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И
ВО РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИ****I. ОПШТ ДЕЛ: ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО**
(пополнуваат за упис во регистарот на откупвачи и за упис во регистарот на увозници)

а.	Полн назив на правниот субјект:	
б.	Адреса на седиштето:	
в.	Општина:	
г.	Тел/Факс:	
д.	Е - пошта:	
ѓ.	ЕМБ на правниот субјект:	
е.	ЕДБ на правниот субјект:	
ж.	Дата на прва регистрација:	
з.	Големина на претпријатие: ☐ микро ☐ мало ☐ средно ☐ големо	
с.	Шифра на дејност:	
и.	Вкупен број на вработени:	
	Назив на работно место	Број на вработени по работно место
1.		
2.		
3.		
ј.	Име и презиме на Управител:	
к.	Податоци за контакт	
	Лице за контакт:	/име и презиме и функција/
	Контакт телефон на лицето:	

Потпис и печат на одговорното лице:

Контакт адреса за е - пошта:

2

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ: ПОДАТОЦИ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ
(пополнува само за упис во регистарот на откупувачи)

а.	Група на земјоделски производ:	☐ жита ☐ маслодајни семиња ☐ жив добиток наменет за колење ☐ сурово млеко ☐ овошје ☐ зеленчук ☐ компир ☐ култивирани печурки ☐ трпезно Грозје ☐ винско ☐ мед
б.	Вид на земјоделски производ (сорта, квалитет) и планирани количини за откуп:	
	Назив на сорта	Квалитет
	Ед. мерка	Планирана количина за откуп
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
в.	Период на откуп:	Сезона 1: од мм/ до мм/ Сезона 2: од мм/ до мм/
Потпис и печат на одговорното лице:		

Сезона 3: од мм/ до мм/

3

Сезона 4: од мм/ до мм/

г. Вид на откупно место и локација:

Вид на откупно место*	Населено место	Општина
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

* Мобилно откупно место – МОМ; Постојано откупно место – ПОМ; Преработувачки капацитет – ПК; Кличен капацитет – КК

д. Големина на стадо (пополнува само при откуп за сопствени потреби):

- | | |
|---|--------------|
| ☐ над 20 млечни крави | /точен број/ |
| ☐ над 200 овци | /точен број/ |
| ☐ над 200 кози | /точен број/ |
| ☐ над 200 свињи за тов | /точен број/ |
| ☐ над 2.000 несилки | /точен број/ |

Потпис и печат на одговорното лице:

4

**III. ПОСЕБЕН ДЕЛ: ПОДАТОЦИ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАР НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ**
(пополнува само за упис во регистарот на увозници на одделни земјоделски производи)

а.	Вид на земјоделски производ и планирани количини за увоз:		
Назив на производ	Сорта/Квалитет	Ед. мерка	Планирана количина за увоз
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
б.	Период на увоз:	Сезона 1: од <u>мм/гггг</u> до <u>мм/гггг</u> Сезона 2: од <u>мм/гггг</u> до <u>мм/гггг</u> Сезона 3: од <u>мм/гггг</u> до <u>мм/гггг</u> Сезона 4: од <u>мм/гггг</u> до <u>мм/гггг</u>	
в.	Земја на увоз:	1. 2. 3. 4. 5. 6.	

Потпис и печат на одговорното лице:

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3362.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 23 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 24 став 1 точка 10 од Статутот бр.01-391/2 од 26.08.2011 година на седницата одржана на ден 08.10.2013 година ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ – СКОПЈЕ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЈНАТА СЕЗОНА 2013/2014

Член 1

Се задолжува Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ - Скопје, регулиран производител на топлинска енергија да ја отпочне и врши дејноста производство на топлинска енергија за грејната сезона 2013/2014 и согласно Лиценцата ТЕ-11.01.1/12, издадена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, да превземе соодветни мерки, да обезбеди сигурна, квалитетна, ефикасна испорака на топлинска енергија до вршителот на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија, а со цел заштита на правата на потрошувачите и корисниците на ситемот на топлинска енергија.

Член 2

Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе биде објавена во „Службен весник на РМ“.

Бр. 02-1711/1

8 октомври 2013 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

3363.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013 и 91/2013), и член 95 од Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2012, 138/2012, 164/2012, 57/2013, 64/2013, 88/2013 и 119/2013), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 19 септември 2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 133/2011, 5/12, 29/12, 79/12, 57/2013, 64/2013, 88/2013, 105/2013 и 119/2013), во членот 1 обрасците: Пријава/одјава/промена за задолжително здравствено осигурување (образец-ЗО-1); Барање за надомест (рефундација на средства) за вградени стандардни материјали или санитетски потрошени материјали (образец-Р1); Барање за надомест (рефундација на средства) за лекови (образец-Р2); Барање за надомест (рефундација на средства) на патни трошоци (образец-Р3); Барање за ослободување од партиципација (образец-П1); Барање за надоместок на плата поради болест/повреда/нега (образец-Н1); Барање за надоместок на плата поради бременост и раѓање (образец-Н2); Барање за право на специјализирана медицинска рехабилитација (образец-МР1); Барање за донесување на решение по поднесено барање за остварување на право од задолжително здравствено осигурување (образец-БД); Барање за надоместок (рефундација на средства) за ортопедски и други помагала (образец-Р4) како и образецот Барање за надоместок на средства за извршени здравствени услуги за дијализа во странство (образец-ДС), се заменуваат со нови обрасци кои се составен дел на оваа одлука.

Член 2

Во Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2013) во членот 1 став 1 бројот „27“ се заменува со бројот „28“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-12466/4
19 септември 2013 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.

ФЗОМ-Образец 30-1

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

ПРИЈАВА / ОДЈАВА / ПРОМЕНА (30-1)

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. ПОДАТОЦИ ЗА ОБВРЗНИКОТ ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕС

1.	2.	3.
Регистерски број	Даночен број	Матичен број
4.		
Назив		
5.		
Адреса (улица и број)		
6.	7. e-mail:	8. Седиште
Шифра на дејност		

2. ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРЕНИКОТ

9.	-	-	10.	11.
Број на здравствена легитимација			Основ на осиг.	Единствен матичен број (ЕМБГ)
12.				
Презиме, име на родител/старател и име				
13.	14.	15.		
Адреса од исправа (улица и број)	Населено место	Општина		
16.	17.	18.		
Адреса на живеење (улица и број)	Населено место	Општина		
19.	20.			
Место на раѓање	Држава на раѓање			
21. Пријавен кај повеќе работодавачи? ☐ да ☐ не	22.	23.	24.	
	Работни часови	Подрачна служба	Степен на стручна спрема	
25.	26.	27.		
Датум на стапување во осиг.	Единствен здравствен број на осигуреник	Датум на одјава од осиг.		

3. ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВО НА ОСИГУРЕНИКОТ

28.	29.	30.
Ред. Број	Презиме, име на родител/старател и име	Сродство
31.	32.	
Единствен матичен број (ЕМБГ)	Единствен здравствен број на осигуреник (ЕЗБО)	
33.	34.	35.
Место на раѓање	Датум на стапување во осиг.	Датум на одјава од осиг.
36.	37.	
Место на живеење	Адреса на живеење	

28.	29.	30.
Ред. Број	Презиме, име на родител/старател и име	Сродство
31.	32.	
Единствен матичен број (ЕМБГ)	Единствен здравствен број на осигуреник	
33.	34.	35.
Место на раѓање	Датум на стапување во осиг.	Датум на одјава од осиг.
36.	37.	
Место на живеење	Адреса на живеење (улица и број)	

СО ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОВА БАРАЊЕ СЕ СОГЛАСУВАМ МОИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ И ПОДАТОЦИТЕ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА МОЕТО СЕМЕЈСТВО ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ИСТИТЕ ДА СЕ КОРИСТАТ СОГЛАСНО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Подрачна служба (примил)

Датум на поднесување

МП

Подносител на пријавата



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Образец на барање P1

БАРАЊЕ

**за надомест (рефундација на средства) за вградени стандардни материјали
или санитетски потрошен материјали**

Од осигуреникот _____ (за член на
семејство _____) од населено
место _____ ул. _____ бр. _____
телефон _____.

[illegible]

Барам Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба _____, врз основа на приложената документација кон барањето да ми ги надомести трошоците направени за купени материјали за болничко лекување.

Кон барањето ја приложувам следната документација:

1. Отпусно писмо (копија) од здравствената установа со која ФЗОМ има договор за конкретната (извршената) здравствена услуга;
2. Фискална сметка или фактура (во оригинал) со доказ за плаќање за набавениот материјал; и
3. Доказ за трансакциска сметка на подносителот на барањето

Со пополнување на ова барање се согласувам моите лични податоци и податоците за членовите на моето семејство да се користат за остварување на права од здравствено осигурување и користење на здравствена заштита и истите да се користат согласно прописите на Законот за заштита на личните податоци.

Место и датум на поднесување:

Подносител на барањето:

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Образец на барање P2

БАРАЊЕ

за надомест (рефундација на средства) за лекови

Од осигуреникот _____ (за член на семејство
_____) од населено место _____
Ул. _____ бр. _____ телефон _____.

[illegible]

Барам Фондот за здравствено осигурување – Подрачна служба _____, врз основа на приложената документација кон барањето да ми ги надомести средствата потрошени за купени лекови од Листата на лекови.

Кон барањето ја приложувам следната документација (се заокружува):

За лекови на рецепт во примарната здравствена заштита	Б.	За лекови од болничката листа
Рецепт за пропишан лек од избран лекар;	1.	Специјалистички извештај или отпусно писмо со назначена терапија, од здравствена установа со која ФЗОМ има склучен договор;
Потврда од здравствената установа со датум на аплицирање ако се работи за лек во ампуларна форма;	2.	Конзилијарно мислење (препорак од клинички конзилиум), доколку е потребно согласно режимот на препишување на лекот утврден во Листата на лекови;
Три потврди за дефицитарност на лекот од различни аптеки; ¹	3.	Потврда од здравствена установа, со која ФЗОМ има склучен договор, за апликација на лекот ако се работи за лек во ампуларна форма;
Фискална сметка (во оригинал) од аптеката која го издала лекот;	4.	Фискална сметка (во оригинал) од аптеката која го издала лекот;
Доказ за трансакциска сметка на подносителот на барањето	5.	Доказ за трансакциска сметка на подносителот на барањето

¹ по исклучок во оние населени места каде има помалку од три различни аптеки, бројот на потврдите може да биде помал од три.

Со пополнување на ова барање се согласувам моите лични податоци и податоците за членовите на моето семејство да се користат за остварување на права од здравствено осигурување и користење на здравствена заштита и истите да се користат согласно прописите на Законот за заштита на личните податоци

Место и датум на поднесување:

Подносител на барањето:



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Образец на барање РЗ

БАРАЊЕ

за надомест (рефундација на средства) на патни трошоци

Од осигуреникот _____ (за член на семејство _____)
_____ од населено место _____
ул. _____ бр. _____ телефон _____.

[illegible]

Барам Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба _____, врз основа на приложената документација кон барањето со решение да ми утврди право на надомест на патни трошоци за користење на здравствени услуги за хемодијализа, односно вежби за видот, слухот или говорот кои се извршени во здравствената установа _____, во _____, надвор од местото на живеење во периодот од _____ до година .

Кон барањето ја приложувам следната документација (се заокружува):

1. Потврда за бројот на извршени здравствени услуги во претходниот период издадена од здравствената установа, која има склучен договор со ФЗОМ, каде се извршени здравствените услуги;
2. Потврда од здравствената установа каде е извршена хемодијализата дека нема организиран превоз;
3. Доказ за трансакциска сметка на подносителот на барањето

Со пополнување на ова барање се согласувам моите лични податоци и податоците за членовите на моето семејство да се користат за остварување на права од здравствено осигурување и користење на здравствена заштита и истите да се користат согласно прописите на Законот за заштита на личните податоци

Место и датум на поднесување:

Подносител на барањето:



Образец на барање P4

за надомест (рефундација на средства) за ортопедски и други помагала

Подносител на барањето:



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Образец на барање П1

БАРАЊЕ

за ослободување од партиципација

Од осигуреникот _____
(за член на семејство _____) од населено
место _____ Ул. _____ бр. _____
телефон _____

[illegible]

Барам Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба _____, врз основа на приложената документација кон барањето да ме ослободи од натамошно учество во трошоците на здравствени услуги (односно да ми се врати повеќе платеното учество).

Кон барањето ја приложувам следната документација (да се заокружи):

1. Потврда/и за наплатено учество (партиципација) во цената на здравствените услуги од здравствената/ите установа/и;
2. Отпусно писмо од здравствена установа со која ФЗОМ има склучено договор за услугата;
3. Спецификација/и (пресметка/и) со фискална/и сметка/и за извршени здравствени услуги од соодветната/ите здравствена/и установа/и;
4. Доказ за вкупните месечни примања на осигуреникот-носител на здравствено осигурување и членовите на семејството (примања од плати, пензии, вршење на дејност и сл.);
5. Извод на родени за деца од 1-5 години (копија)¹;
6. Доказ за трансакциска сметка на подносителот на барањето

¹ Доколку осигуреникот не го приложи документот ФЗОМ ќе го обезбеди по службена должност а прошоците за истото паѓаатна товар на осигуреникот

Го овластувам Фондот за здравствено осигурување на Македонија да ги искористи дадените податоци во барањето и во мое име да го побара документот

Со пополнување на ова барање се согласувам моите лични податоци и податоците за членовите на моето семејство да се користат за остварување на права од здравствено осигурување и користење на здравствена заштита и истите да се користат согласно прописите на Законот за заштита на личните податоци

Место и датум на поднесување:

Подносител на барањето:



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Образец на барање **H1**

БАРАЊЕ

За надоместок на плата поради болест/ повреда/ нега

Од осигуреникот _____ од населено место _____
Ул. _____ бр. _____ телефон _____

[illegible]

Барам Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба _____, врз основа на приложената документација кон барањето со решение да ми утврди право на користење надоместок на плата за време на привремена спреченост за работа поради _____.

Кон барањето ја приложувам следната документација (се заокружува):

1. Извештај за привремена спреченост за работа- образец - ИСР од избран лекар;
2. Наод оценка и мислење од лекарската комисија¹⁾;
3. Изјава заверена на нотар за трансакциските сметки на правното лице и копија од изводи за промет и состојба на трансакциските сметки (само за правно лице со еден вработен);
4. Доказ за трансакциска сметка на подносителот на барањето

¹⁾ за осигурениците надвор од Скопје Ф ЗОМ по службена должност го обезбедува документот

Со пополнување на ова барање се согласувам моите лични податоци и податоците за членовите на моето семејство да се користат за остварување на права од здравствено осигурување и користење на здравствена заштита и истите да се користат согласно прописите на Законот за заштита на личните податоци

Место и датум на поднесување:

Подносител на барањето:



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Образец на барање **H2****БАРАЊЕ****за надоместок на плата поради бременост и раѓање**

Од осигуреникот _____ (за сопруг
_____) од населено место _____
Ул. _____ бр. _____ телефон _____.

Број на здравствена легитимација				-																
ЕМБГ на осигуреникот (носител) (или) Единствен здравствен број на осигуреникот																				
ЕМБГ на осигуреното лице (член на семејство) (или) Единствен здравствен број на осигуреникот (на членот)																				
Вработен во/ осигурен преку																				
Број на трансакциска сметка																				

Барам Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба _____, врз основа на приложената документација кон барањето со решение да ми утврди право на користење надоместок на плата за време на одсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство (родителство).

Кон барањето ја приложувам следната документација (се заокружува):

1. Извештај за привремена спреченост за работа- образец - ИСП од избран лекар;
2. Извод од книгата на родените за детето (копие);¹
3. Решение за адаптација - посвојување од Центар за социјални работи за посвоено дете (само за посвоено дете);²
4. Изјава заверена на нотар за трансакциските сметки на правното лице и копија од изводи за промет и сотојба на трансакциските сметки (само за правно лице со еден вработен);
5. Доказ за трансакциска сметка на подносителот на барањето

^{1,2} Доколку осигуреникот не го приложи документот ФЗОМ ќе го обезбеди по службена должност

Со пополнување на ова барање се согласувам моите лични податоци и податоците за членовите на моето семејство да се користат за остварување на права од здравствено осигурување и користење на здравствена заштита и истите да се користат согласно прописите на Законот за заштита на личните податоци

Место и датум на поднесување:

Подносител на барањето:



Македонија 66, 1000 Скопје • Тел: 080033222 • e-mail: info@fzo.org.mk



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Образец на барање - **БД**

До
Директорот на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија
Ул. „Македонија“ бб
Скопје

БАРАЊЕ

**за донесување на решение по поднесено барање за остварување
право од задолжително здравствено осигурување**

На ден _____.20____ година, до Фондот за здравствено осигурување на
Македонија, Подрачна служба _____ поднесов барање за
остварување право на _____

Бидејќи од страна на Фондот за здравствено осигурување на Македонија -
Подрачна служба _____ се уште не е донесено решението и
покрај тоа што измина законскиот рок за негово донесување, согласно одредбите
на член 31-а од Законот за здравственото осигурување поднесувам барање до
директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија во
пропишаниот законски рок за уважување односно одбивање на барањето.

Кон барањето доставувам и копија од барањето доставено до Фондот за
здравствено осигурување на Македонија - Подрачна служба _____,
бр. _____ од _____.20____ година.

Со пополнување на ова барање се согласувам моите лични податоци и податоците за членовите на моето
семејство да се користат за остварување на права од здравствено осигурување и користење на здравствена
заштита и истите да се користат согласно прописите на Законот за заштита на личните податоци

Место и датум на поднесување,

Подносител на барањето,



3364.

Врз основа на член 30 и 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012 и 91/2013), и член 43 од Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2013), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 19 септември 2013 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО****Член 1**

Во Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство („Службен весник на Република Македонија“ број 133/2011, 53/2012, 18/2013, 88/2013 и 91/2013), во членот 1 обрасците: Барање за болничко лекување во странство (образец-Л1); Барање за продолжување на лекување во странство и/или признавање на дополнителни трошоци (образец-Л2); Барање за надомест на средства за користење на здравствени услуги во странство – итен случај (образец-Л3); Барање за контролен преглед во странство по извршено болничко лекување во странство на товар на ФЗОМ (образец-Л4); Барање за надомест на средства за пренос на починато лице при болничко лекување во странство на товар на ФЗОМ (образец-Л5); Барање за издавање на двојазичен образец за работници упатени на привремена работа во држава со која РМ има склучено (превземено) договор за социјално осигурување (образец Д1) како и образецот Барање за издавање на двојазичен образец за остварување на право на здравствено осигурување за време на привремен престој (приватно или службено патување, студиски престој, школување, стручно условршување, престој во врска со меѓународна – техничка, научна и културна соработка и слично) во држава со која РМ има склучено (превземено) договор за социјално осигурување (образец ПП1), се заменуваат со нови обрасци кои се составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02–12466/5
19 септември 2013 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.



Образец на барање **Л1**

Од _____ осигуреникот _____ (за член
на семејство _____) од _____ населено
место _____ ул. _____
бр. _____ телефон _____.

[illegible]

Барам Фондот за здравствено осигурување на Македонија, врз основа на приложената документација кон барањето со решение да ме упати на болничко лекување во

(се наведува здравствената установа, градот и државата)

Кон барањето ја приложувам следната документација (да се заокружи):

1. Предлог за упатување на лекување во странство од соодветна универзитетска клиника во Скопје;
2. Медицинска документација за текот на лекувањето;
3. Решение од Министерството за труд и социјална политика - центар за социјални работи (доколку осигуреното лице има својство на дете со посебни потреби)¹⁾
4. Доказ за трансакциска сметка на подносителот на барањето

1) Доколку осигуреникот не го приложи решението, ФЗОМ ќе го обезбеди по службена должност Го овластувам Фондот за здравствено осигурување на Македонија да ги искористи дадените податоци во барањето и во мое име да го побара документот

Со пополнување на ова барање се согласувам моите лични податоци и податоците за членовите на моето семејство да се користат за остварување на права од здравствено осигурување и користење на здравствена заштита и истите да се користат согласно прописите на Законот за заштита на личните податоци

Место и датум на поднесување: _____ Подносител на барањето: _____



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Образец на барање **Л2**

БАРАЊЕ

**за продолжување на лекување во странство
и/или признавање на дополнителни трошоци**

Од осигуреникот _____ (за член на семејство _____) од населено место _____ ул. _____ бр. _____ телефон _____.

Број на здравствена легитимација	_____ _____
ЕМБГ на осигуреникот (носител) (или) Единствен здравствен број на осигуреникот	_____ _____
ЕМБГ на осигуреното лице (член на семејство) (или) Единствен здравствен број на осигуреникот (на членот)	_____ _____
Вработен во (осигурен преку)	_____ _____
Број на трансакциска сметка	_____ _____

Барам Фондот за здравствено осигурување на Македонија, врз основа на приложената документација кон барањето со решение да ми одобри продолжување на лекувањето во странство и/или да ми признае право на дополнителни трошоци за лекувањето во _____.

(се наведува здравствената установа, градошти државата)

Кон барањето ја приложувам следната документација (да се заокружи):

а) за продолжување на лекувањето во странство:

1. Предлог за продолжување на лекувањето во странство од странската здравствена установа со прилог медицинска документација или отпусно писмо, преведени од овластен преведувач;

б) за признавање на дополнителни трошоци:

1. Медицински извештај од странската здравствена установа за текот на лекувањето
2. Профактура од странската здравствена установа за дополнителните трошоци или фактура со доказ за лично плаќање на дополнителните трошоци, преведени од овластен преведувач;¹⁾
3. Фактура или сметка за купен лек набавен според предлог во отпусното писмо од странската здравствена установа неопходен за периодот до враќањето во РМ.

в) за продолжување на лекувањето во странство и за признавање на дополнителни трошоци:

1. Предлог за продолжување на лекувањето во странство од странската здравствена установа со прилог медицинска документација или отпусно писмо, преведени од овластен преведувач;
2. Профактура од странската здравствена установа за дополнителните трошоци или фактура со доказ за лично плаќање на дополнителните трошоци, преведени од овластен преведувач;¹⁾
3. Фактура или сметка за купен лек набавен според предлог во отпусното писмо од странската здравствена установа неопходен за периодот до враќањето во РМ.

¹ Доколку осигуреникот не ја приложи профактурата ФЗОМ ќе ја обезбеди по службена должност

Го овластувам Фондот за здравствено осигурување на Македонија да ги искористи дадените податоци во барањето и во мое име да го побара документот

Со пополнување на ова барање се согласувам моите лични податоци и податоците за членовите на моето семејство да се користат за остварување на права од здравствено осигурување и користење на здравствена заштита и истите да се користат согласно прописите на Законот за заштита на личните податоци

Место и датум на поднесување: _____

Подносител на барањето: _____



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Образец на барање ЛЗ

БАРАЊЕ

за надомест на средства за извршени здравствени услуги во странство - итен случај

Од осигуреникот _____
(за член на семејство _____) од населено
место _____ ул. _____ бр. _____
телефон _____.

[illegible]

Барам Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба _____, врз основа на приложената документација кон барањето да ми ги надомести направените трошоци за извршени здравствени услуги за време на престојот во _____.

(се наведува здравствена па установа, градот и државата)

во периодот од _____ до _____ година.

Кон барањето ја приложувам следната документација:

1. медицинска документација за извршените здравствени услуги во странство преведена од овластен преведувач;
2. сметки/ фактури со доказ за плаќање за платените здравствени услуги преведени од овластен преведувач;
3. Доказ за трансакциска сметка на подносителот на барањето

Со пополнување на ова барање се согласувам моите лични податоци и податоците за членовите на моето семејство да се користат за остварување на права од здравствено осигурување и користење на здравствена заштита и истите да се користат согласно прописите на Законот за заштита на личните податоци

Место и датум на поднесување:

Подносител на барањето:



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Образец на барање Л4

БАРАЊЕ

за контролен преглед во странство по извршено болничко лекување
во странство на товар на ФЗОМ

Од осигуреникот _____
(за член на семејство _____) од населено
место _____ ул. _____ бр. _____
телефон _____

Број на здравствена легитимација	
ЕМБГ на осигуреникот (носител) (или) Единствен здравствен број на осигуреникот	
ЕМБГ на осигуреното лице (член на семејство) (или) Единствен здравствен број на осигуреникот (на членот)	
Вработен во/осигурен преку	
Број на трансакциска сметка	

Барам Фондот за здравствено осигурување на Македонија, врз основа на приложената документација кон барањето со решение да ми одобри контролен преглед во странство по извршеното болничко лекување во странство на товар на ФЗОМ во

(се наведува здравствената установа, градошти државата)

Кон барањето ја приложувам следната документација:

1. Предлог за упатување на контролен преглед во странство од соодветната универзитетска клиника во Скопје;
2. Профактура за контролен преглед од странската здравствена установа, преведена од овластен преведувач¹;
3. Предлог од странската здравствена установа за контролен преглед, преведен од овластен преведувач;
4. Медицинска документација за текот на лекувањето

¹ Доколку осигуреникот не ја приложи профактурата од странската здравствена установа, ФЗОМ истапа ќе ја обезбеди по службена должност

Го овластувам Фондот за здравствено осигурување на Македонија да ги искористи дадените податоци во барањето и во мое име да го побара документот

Со пополнување на ова барање се согласувам моите лични податоци и податоците за членовите на моето семејство да се користат за остварување на права од здравствено осигурување и користење на здравствена заштита и истите да се користат согласно прописите на Законот за заштита на личните податоци

Место и датум на поднесување:

Подносител на барањето:



БАРАЊЕ

Македонија 66, 1000 Скопје • Тел: 080033222 • e-mail: info@fzo.org.mk



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Образец на барање Д1

БАРАЊЕ

за издавање на двојазичен образец за работници упатени на привремена работа во држава со која РМ има склучено (преземено) Договор за социјално осигурување

Од осигуреникот _____
(за член на семејство _____) од населено
место _____ ул. _____ бр. _____
телефон _____

[illegible]

Барам Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба _____, врз основа на приложената документација кон барањето да ми издаде двојазичен образец за користење на здравствени услуги во _____.

(се наведува државата во која се упатува на работа)

Кон барањето ја приложувам следната документација (да се заокружи):

1. решение, односно акт, за упатување на осигуреникот на привремена работа во странство (*оригинал*);
2. согласност за упатување на работници во странство издадена од органот на управата надлежен за работни односи (Министерството за труд и социјална политика)¹⁾;
3. лекарско мислење за здравствената состојба на осигуреникот издадено од здравствена установа која врши дејност медицина на трудот (*оригинал*).

¹⁾ Дополну осигуреникот не го приложи документот ФЗОМ ќе го обезбеди по службена должност а прошоците за истото паѓаатна товар на осигуреникот

Со пополнување на ова барање се согласувам моите лични податоци и податоците за членовите на моето семејство да се користат за остварување на права од здравствено осигурување и користење на здравствена заштита и истите да се користат согласно прописите на Законот за заштита на личните податоци

Место и датум на поднесување:

Подносител на барањето:



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Образец на барање ПП1

БАРАЊЕ

за издавање на двојазичен образец за остварување на право на здравствено осигурување за време на привремен престој (приватно или службено патување, студиски престој, школување, стручно усовршување, престој во врска меѓународна – техничка, научна и културна соработка и слично) во држава со која РМ има склучено (преземено) Договор за социјално осигурување

Од осигуреникот _____ (за член
на семејство _____) од населено
место _____ ул. _____ бр. _____ телефон _____

Број на здравствена легитимација																			
ЕМБГ на осигуреникот (носител) (или) Единствен здравствен број на осигуреникот																			
ЕМБГ на осигуреното лице (член на семејство) (или) Единствен здравствен број на осигуреникот (на членот)																			
Вработен во/ осигурен преку																			

Барам Фондот за здравствено осигурување на Македонија – Подрачна служба _____ врз основа на приложената документација кон барањето да ми издаде двојазичен образец за право на здравствено осигурување за време на привремен престој во _____

(се наведува државата)

поради: _____

(се наведува целта на патување)

за период од _____ 20____ до _____ 20____

Кон барањето ја приложувам следната документација (да се заокружи):

1. потврда за здравствената состојба, издадена од избраниот лекар (општ и гинеколог за жени);
2. наод, оценка и мислење на лекарската комисија на ФЗОМ¹⁾;
3. доказ за целта на патувањето во странство (потврда за упис на редовната школска година, односно упис на семестар – при редовно школување, студиски престој и слично) (оригинал).

¹⁾ за осигурениците надвор од Скопје ФЗОМ по службена должност го обезбедува документот

Со пополнување на ова барање се согласувам моите лични податоци и податоците за членовите на моето семејство да се користат за остварување на права од здравствено осигурување и користење на здравствена заштита и истите да се користат согласно прописите на Законот за заштита на личните податоци

Место и датум на поднесување: _____

Подносител на барањето: _____



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013138